

ДОГОВОР

Склучен помеѓу:

1. Општина Кочани, со седиште во Кочани, ул. "Раде Кратовче" бр.1, застапувана од Градоначалникот на општина Кочани, Г-дин Николчо Илијев во својство на одговорно лице на Договорниот орган (во натамошниот текст : **Нарачувач**) и

2. Друштво за производство, трговија и услуги **ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ Струмица**, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.44-ГТЦ, Глобал/кат3 Струмица, ДБ: 4027010512727 / ЕМБС: 6645640, жиро с-ка 380577510200104, Про Кредит Банка АД Скопје, застапувано од Управителот Владо Димитровски (во натамошниот текст: **Изведувач**).

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на Договорот за јавната набавка, со кој Изведувачот се обврзува да изведе определени работи во договорен рок, а Нарачувачот се обврзува да му исплати определена цена за тоа, е изведување на работи за:

Бетонирање на улици и потпорни ѕидови во ромска населба-декада на Роми

Предметот на набавка од ст.1 на овој член е детално опишан во Предмерот, составен дел на тендерската документација изработена од Нарачувачот, а по Одлука за јавна набавка од 07.08.2020 год., за спроведување на Поедноставена отворена постапка, со објавување на Оглас бр.11649/2019 на ЕСЈН на 13.08.2020 год., постапка која се спроведува во електронска форма и завршува со е-Аукција на ЕСЈН, како последна фаза за доделување на договорот за конкретната јавна набавка.

Член 2

Работите од чл. 1 на овој Договор треба да се изведат според описите од предмер пресметката, составен дел на овој Договор, согласно Програмата за уредување на градежно земјиште за 2020 година, донесена од Советот на општина Кочани и Предмер пресметката, како и важечките прописи, правила и стандарди за ваков вид на работа.

Член 3

Со овој Договор Нарачувачот и Изведувачот ги регулираат своите права и обврски.

Вредност на договорот

Член 4

Изведувачот, работите наведени во чл. 1 од овој Договор, ќе ги изведе за вкупна цена од **5.159.719,00 денари без пресметан данок на додадена вредност**, согласно резултатите од е-аукцијата одржана на ден 07.09.2020 год.

Данокот на додадена вредност на износот од ст.1 на овој член изнесува **928.749,42 денари** или

- Вкупната вредност на Договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ од 18 % изнесува: 6.088.468,42 денари.

Во согласност со Извештајот за текот на е-Аукцијата генериран на ЕСЈН и Известување за избор на најповолна понуда понуда преку ЕСЈН единечните цени за изразување на поделните фази и позиции /за секоја ставка посебно/ се намалени за 38,443 % во однос првично понудената цена и истите се составен дел на овој Договор.

Извор на средствата за реализација на договорот и начин на плаќање

Член 5

Средствата се обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија а се утврдени во Буџетот на Општина Кочани за 2020 ,Програма ФА, ставка 482, со одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2019 година за поддршка на имплементација на Декадата и Стратегија за Ромите бр.45-9335/1 од 03.12.2019 год.

Член 6

Плаќањето на работите кои се предмет на овој договор, ќе се врши по ситуации за извршени работи (времени и/или завршна ситуација), што ја доставува Изведувачот со дефинирани и изведени позиции, одложено до 60 /шесет/ дена, сметано од денот на приемот на истата во архивата на Нарачувачот.

Времената ситуација Изведувачот ја доставува до Нарачувачот во примерен рок по истекот на периодот за кој се однесува, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Завршната ситуација Изведувачот ја составува и поднесува на исплата до Нарачувачот, врз основа на стварно изведени завршни работи, потпишана и заверена од страна на определен Надзорен орган од Нарачувачот.

Член 7

Конечната пресметка содржи особено:

- 1) вредноста на изведените работи според договорените цени;
- 2) износ на разликите во цената;
- 3) износ исплатен по основ на ситуации;
- 4) конечен износ што изведувачот треба да го прими или врати по неспорниот дел на пресметката;
- 5) износ на цената што Нарачувачот го задржува за отстранување на недостатоци;
- 6) податокот дали објектот е завршен во договорениот рок, а ако не е, колку изнесува пречекорувањето на рокот;
- 7) податок за тоа кој е договарач, по кој основ и во кој износ бара наплата на договорната казна и надоместок на штета, како и нивни оспорени и неоспорени износи;
- 8) вкупен износ на цената на изведените работи;
- 9) податоци за другите факти за кои не е постигната согласност на овластените претставници на договарачите.

Член 8

Ако Нарачувачот без оправдана причина го одбие учеството во конечната пресметка или го одолжува своето учество во изработката на пресметката. Изведувачот може самиот да изврши пресметка и за тоа да го известува Нарачувачот. Тоа право му припаѓа и на Нарачувачот.

Член 9

Секој договарач ги поднесува трошоците на своето учество во изработката на конечната пресметка.

Разлики во цена

Член 10

Корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка, не се дозволени и

истите ќе останат фиксни за целото времетраење на договорот.

Динамика на изведување на работите

Член 11

Изведувачот е должен работите од предметот на договорот за јавната набавка опишани во чл.1 на овој Договор да ги изведе на следниов начин:

- по уредно доставено барање од Нарачувачот за воведување во работа, кое ќе ги содржи сите потребни податоци за несметано изведување на работата, согласно Предмер пресметката, а заради реализација на договорот. Пред отпочнување на градежните активности, Изведувачот е должен да изврши соодветни консултации со претставник од Нарачувачот.

Нарачувачот ќе го воведо Изведувачот во работа во рок од 7 /седум/ дена по стапување на сила на овој договор.

Ако Изведувачот не ги започне работите веднаш по воведувањето во работата, Нарачувачот ќе му остави дополнителен примерен рок од 3 /три/ дена за започнување на работите.

Ако Изведувачот ниту во рокот од ст. 3 на овој член, не започне со изведување на работите, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штетата.

Во текот на изведување на работите, ќе се утврдува квалитетот и квантитетот на истите.

Изведувачот е должен во објектите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

Член 12

Изведувачот има право да бара продолжување на рокот за изведување на работите во случај во кој поради променети околности или неисполнување на обврските од Нарачувачот бил спречен да ги изведува работите.

Продолжувањето на рокот се определува според траењето на пречката, со тоа што рокот се продолжува и за времето потребно за повторното започнување на работите и за евентуалното поместување на работите во понеповолно годишно време.

Како причини, поради кои, во смисла на ст. 1 од овој член, може да се бара продолжување на роковите, се сметаат особено:

- 1) природни настани (пожар, поплава, земјотрес, исклучително лошо време, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите и сл.);
- 2) мерките предвидени со акти на надлежните органи;
- 3) задоцнување на воведувањето на Изведувачот во работата;
- 4) непредвидените работи за кои Изведувачот при склучување на договорот не знаел ниту можел да знае дека мораат да се изведат;

Член 13

Изведувачот е должен барањето за продолжување на рокот да го поднесе до Нарачувачот штом ќе дознае за причината поради која рокот може да се продолжи.

Обврски на Изведувачот

Член 14

Изведувачот е должен работите од чл. 1 на овој Договор да ги изведе на начин и во роковите што се определени со овој Договор, прописите и правилата на структурата, а согласно Предмер-пресметката, составен дел на овој Договор.

Член 15

Изведувачот е должен на објектот да води градежен дневник и градежна книга (со

пропишана форма) кои ќе бидат потпишани од Надзорот на градба.

Член 16

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот се обврзува да обезбеди стручни, квалификувани и овластени лица, согласно Законот за градење, подзаконските акти и доставената понуда.

За изведување на работите, предмет на овој Договор, Изведувачот е должен да именува раководен инженер на градилиштето – одговорно лице, како и инженери за одделни видови работи и за тоа писмено да го извести Нарачувачот, на денот на воведувањето во работа.

Член 17

Изведувачот е должен на градилиштето да презема мерки заради обезбедување на сигурноста на објектот и на работите, опремата, уредите и инсталациите, работниците, минувачите, сообраќајот, соседните објекти и околината.

Ако на исто градилиште работи изведуваат повеќе изведувачи, секој Изведувач презема мерки на заштита и ја обезбедува сигурноста на работите што тој ги изведува.

Трошоците за спроведување на мерките од став 1 и 2 на овој член, ги поднесува Изведувачот што ги презема тие мерки.

Член 18

Ако при изведувањето на договорените работи е предвидено Изведувачот да вградува определена опрема и материјали што ги набавува Нарачувачот, Изведувачот е должен материјалите и опремата што ќе ги прими од Нарачувачот да ги складира, чува и одржува до вградувањето.

Трошоците за складирањето, чувањето и одржувањето на примените материјали и опрема ги поднесува Изведувачот.

Трошоците од став 1 на овој член, ги поднесува Нарачувачот ако материјалите и опремата му ги предал на Изведувачот пред рокот определен со договорената динамика на работите.

Член 19

По завршените работи, односно, по раскинувањето на договорот, Изведувачот е должен од градилиштето да ги повлече своите работници, да ги отстрани преостанатите материјали, опрема и средства за работа, како и привремените објекти што ги изградил и да го исчисти објектот и градилиштето.

Трошоците настанати во врска со работите од ст. 1 на овој член, извршени по завршетокот на договорените работи, ги поднесува Изведувачот.

Трошоците настанати во врска со работите од ст. 1 на овој член, извршени во случај на раскинување на Договорот, ги поднесува договорната страна што е одговорна за раскинување на Договорот.

Обврски на Нарачувачот

Член 20

Нарачувачот е должен да ги отстрани сите постоечки проблеми во предвидениот рок до воведување на Изведувачот во работа со што би се овозможило несметано изведување на работите.

Член 21

Нарачувачот е должен, по стапување на сила на Договорот, да го воведи Изведувачот во работа.

Воведувањето на Изведувачот во работа опфаќа, особено:

1) предавање на градилиштето, под кое, зависно од предметот на Договорот, се подразбира обезбедување на Изведувачот право на пристап на градилиштето;

За воведувањето на Изведувачот во работа се составува посебен Записник и тоа се

констатира во градежниот дневник.

Член 22

Нарачувачот е должен пред започнување на работите да именува свој Надзор на градба, односно, надзорен инженер, и со писмо да го извести Изведувачот за тоа.

Член 23

Нарачувачот е должен, на писмено барање на Изведувачот, да обезбеди технички прием на изведените работи.

Во случај Нарачувачот да пушти во употреба некои делови од изведените работи или вкупно изведените работи, пред да биде извршен технички прием, ќе се смета дека изведените работи се примени од страна на Нарачувачот.

Од денот кога ќе започнат да се користат изведените работи од страна на Нарачувачот престануваат сите обврски на Изведувачот во поглед на чување на извршените работи, а гарантниот рок почнува да се смета од денот кога е започнато ваквото користење.

Услови за квантитативна и квалитативна контрола

Член 24

Изведувачот е должен, согласно правилата на струката, да ја испита правилноста на Изведувањето на работите и да го предупреди Нарачувачот за грешките што ќе ги забележи.

Член 25

Во текот на изведување на работите, ќе се утврдува квалитетот и квантитетот на истите.

Изведувачот е должен во објектите да вградува материјали и опрема што му одговараат на пропишаниот квалитет, согласно техничките прописи.

Член 26

Изведувачот е должен да го предупреди Нарачувачот за воочените или утврдените недостатоци на материјалите и опремата што се предвидени во Предмер пресметката, како и материјалите и опремата што ги набавил или избрал Нарачувачот.

Материјалите и опремата од ст. 1 на овој член, Изведувачот може да ги вградува само ако Нарачувачот, (откако Изведувачот го предупредил за недостатоците), бара да се вградат и ако вградувањето на тие материјали и опрема не ја загрозува стабилноста на објектот, животите на луѓето, соседните објекти, сообраќајот и околината.

Член 27

Изведувачот е одговорен за употреба на материјалите и опремата што не му одговараат на договорениот или пропишаниот квалитет.

Член 28

Изведувачот е должен да даде докази за квалитетот на употребените материјали и опрема и на изведените работи и да му овозможи контрола на Нарачувачот.

Конечната оценка на квалитетот на изведените работи и на употребените материјали и опрема се врши при примопредавањето на изведените работи.

Ако контролата на Нарачувачот бара откривање на одделни работи или просечување отвори, Изведувачот е должен да го овозможи тоа.

Трошоците на контролата ги поднесува Нарачувачот.

Трошоците на контролата го опфаќаат и откривањето на работите, просечувањето на отвори и поправки, односно, враќање на работите во состојба која се наоѓале пред извршената контрола.

По исклучок од ст. 4 на овој член, трошоците на контролата ги поднесува

Изведувачот ако не му е овозможи на Нарачувачот на време да ја изврши контролата на изведените работи и на употребените материјали и опрема, па поради тоа при подоцнежната контрола настанале трошоци што инаку би ги немало.

Член 29

Сите наоди на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот се запишуваат во градежниот дневник.

Во случај на несогласност на наодите на контролата на Изведувачот и на контролата на Нарачувачот, ќе се изврши заедничка дополнителна контрола. Трошоците на заедничката дополнителна контрола паѓаат на товар на договорачот чиј наод не е потврден.

Член 30

Ако Изведувачот во текот на изведувањето на работите не постапи по основаното барање на Нарачувачот и не ги отстрани недостатоците на изведените работи, Нарачувачот може да го раскине договорот и да бара од Изведувачот надомест на штета што настанала поради неквалитетно изведените работи и поради раскинувањето на договорот.

Ако Изведувачот не ги отстрани во примерениот рок (во зависност од големината) недостатоците што се утврдени при техничкиот преглед и примопредавањето на изведените работи, Нарачувачот може, врз товар на Изведувачот отстранувањето на недостатоците да му отстапи на трето лице. При тоа Нарачувачот е должен да постапува како добар стопанственик.

Надзор на изведување на работите

Член 31

Нарачувачот има право да врши надзор на изградба над работите на Изведувачот заради проверување и обезбедување на нивно уредно изведување, особено во поглед на видот, количеството и квалитетот на работите, на материјалните и опремата и на предвидените рокови.

Заради вршење на надзор на изградба Нарачувачот има право на пристап на градилиштето, во работилниците, погоните и местата за складирање на материјалите.

Надзорот над градба, го врши надзорниот инженер што ќе го определи Нарачувачот.

За надзорниот инженер што е определен да врши надзор на изградба и за неговите овластувања Нарачувачот го известува Изведувачот.

Изведувачот е должен да му овозможи на Нарачувачот вршење на надзор на изградба.

Член 32

Забелешките во поглед на начинот на изведувањето на работите, на употребениот материјал или на текот на изведувањето на работите Нарачувачот е должен без одлагање да му ги соопшти на Изведувачот.

Сите забелешки и наоди од Нарачувачот се соопштуваат во писмена форма и се запишуваат во градежниот дневник.

Член 33

Изведувачот е должен да постапи по сите основни барања од Нарачувачот поднесени во врска со вршењето на стручниот надзор.

Начин на примопредавање на изведените работи

Член 34

Веднаш по завршувањето на одредени изведени активности Изведувачот го известува Нарачувачот во писмена форма дека работите се завршени.

Член 35

Нарачувачот и Изведувачот се должни без одлагање да пристапат кон примопредавање на работите.

Ако Нарачувачот започнал да го користи изведени работи пред примопредавањето, се смета дека примопредавањето е извршено со денот на почетокот на користењето.

Член 36

За примопредавањето се составува Записник кој ги содржи особено следните податоци:

- 1) дали работите се изведени според договорот, прописите и правилата на структурата;
- 2) дали квалитетот на изведените работи му одговара на договорениот квалитет, односно, кои работи Изведувачот треба на свој трошок да ги доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го стори;
- 3) за кои прашања од техничка природа не е постигната согласност помеѓу овластените претставници на договорачите;
- 4) датумот на завршувањето на работите и датум на извршеното примопредавање.

Член 37

Записникот за примопредавање може да го состави и само еден договорач без учество на другиот ако другиот договорач неоправдано го одбие учеството во примопредавањето или неоправдано не се одзове на поканата да учествува во примопредавањето. Таквиот Записник се доставува до другиот договорач. Со денот на доставувањето на Записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

Член 38

Ако во Записникот за примопредавањето обострано се констатира дека Изведувачот треба на свој трошок да доработи, поправи или повторно да изведе одделни работи, Изведувачот е должен веднаш да пристапи кон изведување на тие работи.

Ако Изведувачот не ги изведе работите од ст. 1 на овој член во примерениот рок, Нарачувачот може да ангажира друго лице да ги изведе врз товар на Изведувачот.

Услови за извршување на дополнителни недоговорени работи

Член 39

Изведувачот е должен да ги изведе договорените работи на начин и во роковите определени со овој Договор.

Како договорени работи во смисла на ст. 1 на овој член се сметаат и вишоците на работите.

Член 40

Изведувачот е должен по писмен налог од Нарачувачот да ги изведе непредвидените работи.

Член 41

Нарачувачот е должен изведувањето на непредвидените работите да му ги отстапи на Изведувачот, а на трето лице може да му ги отстапи ако Изведувачот одбие да ги изведе воопшто или навремено.

Член 42

Нарачувачот е должен изведувањето на дополнителните работи пред отстапувањето на трето лице да му го понуди на Изведувачот.

Изведувачот може изведувањето на дополнителните работи да го прифати или одбие.

Гарантен период на изведените работи/одговорност за недостатоци

Член 43

Изведувачот гарантира дека изведените работи во времето на примопредавањето се во согласност со договорот, прописите и правилата на структурата и дека немаат мани што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба, односно, за употребата определена со договорот.

Нарачувачот е должен за забележаните недостатоци да го извести Изведувачот без одлагање.

Гарантниот рок ќе се пресметува согласно законските прописи во РСМ, а започнува да тече од примопредавањето на објектот или на дел од објектот на кој се изведени работите, а ако користењето на објектот или на дел од објектот започнало пред примопредавањето - од почетокот на користењето.

За квалитетот и гаранцијата на материјалите што се вградуваат, во поглед на содржината и рокот, важи гаранцијата од производителот, со тоа што Изведувачот е должен сета документација за квалитетот и гаранциите на производителот на материјалите, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави и да му ги предаде на Нарачувачот.

Гаранција за квалитетно извршување на Договорот

Член 44

Согласно Известување од Нарачувачот, Изведувачот во благовремен рок достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на Договорот бр.ГЦ2020/1312 од НЛБ Банка АД Скопје со важност од 24.09.2020 до 24.03.2021 на износ од 608.847,00 ден. со која се обврзува дека навремено, квалитетно и според условите од договорот ќе ги изврши работите кои се предмет на овој договор.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, Нарачувачот може да покрене спор пред надлежниот суд.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Изведувачот во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на Изведувачот по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на Договорниот орган.

Времетраење на важност на договорот

Член 45

Времетраењето на важноста на овој Договор претставува времето кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, во рок од **4 месеци**, сметано од денот на воведувањето во работа од страна на Договорниот орган и констатирано на Записник за воведување во работа.

Применлив закон

Член 46

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

Виша сила

Член 47

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

Услови за прекинување или раскинување на договорот

Член 48

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Една од договорните страни може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување, ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штета.

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Договорот не може да се раскине поради не исполнување на незначителен дел од обврската.

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било неспроведливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што го барала да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

Решавање на спорови

Член 49

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање. Доколку тоа не даде резултат во рок од 10 (десет) дена, спорот ќе се решава пред стварно и месно надлежен суд.

Завршни и општи одредби

Член 50

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма ,ако се потпишани од двете договорни страни и ако се во согласност со Законот за јавните набавки и другите важечки прописи во РСМ.

Член 51

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 52

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 (четири) примероци за Нарачувачот и 2 (два) примероци за Изведувачот, а стапува на сила на денот на потпишувањето од двете договорни страни.

за Изведувачот,

"Портланд-Опц" ДООЕЛ Струмица


Управител,

(**Владо Димитровски**)

за Нарачувачот,

Општина Кочани


Градоначалник,

(**Николчо Илијев**)

Составен дел на овој Договор е :

- предмер-пресметка со намалени единечни цени за 38,443% согласно Извештај од е-аукција

Изработил: Виш соработник за спроведување на постапки за јавни набавки-Александра Миткова
Контр

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА

Бетонирање на улици и потпорни ѕидови во ромска населба-декада на Роми

1. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА

*За бетонирање на улица „Стамен Манов“ (крак -десно накај фабриката за вода) во Кочани(л=170м,ш=4.0м +банкини лево и десно)

Ред. број	Опис на работите	Мерна единица	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Машинско сечење на бетонска површина	м ¹	12	153,89	1.846,71
2	Расчистување на вегетација покрај улицата	паушал		6.155,70	6.155,70
3	Широк машински ископ д= 20 цм со утовар во камион и транспорт на депонија до 10км III-та и IV-та категорија	м ³	120	215,45	25.853,94
4	Машински ископ VI -та категорија, утовар и транспорт во депонија	м ³	30	523,23	15.697,04
5	Валирање на подтло	м ²	900	49,25	44.321,04
6	Набавка и вградување на дробеник за изработка на тампон д=15 цм во збиена состојба	м ³	145	615,57	89.257,65
7	Планирање и валирање на тампон	м ²	900	36,93	33.240,78
8	Бетонирање на улиците со МБ30, д=12см со дилатациони фуџи на 3м (задолжително :странично шалување, употреба на вибро летва за рамнење и вибрирање,употреба на хеликоптер за пердашење,нега на бетонот и сечење на секој 3м за дилатација).	м ³	100	4.616,78	461.677,50
9	Набавка и вградување на арматурна мрежа Q188 (Ф 6/15/15)	кг	2500	36,32	90.796,58
10	Изработка на банкини од двете страни со широчина прилагодлива на улицата (0.3- 0.5 м)	м ³	20	738,68	1.773,68
				Вкупна цена без ДДВ	783.620,61
				ДДВ	141.051,71
				Вкупна цена со ДДВ	924,672,32

2.ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА
 *За бетонирање на улица „Стамен Манов“ крак 1
 во Кочани(л=136м,ш=4,0м)

<i>Ред. број</i>	<i>Опис на работите</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Количина</i>	<i>Единечна цена без ДДВ</i>	<i>Вкупна цена без ДДВ</i>
1	Машинско сечење на асфалтирана површина, д=7см	м ¹	10	153,89	1.538,93
2	Широк машински ископ д= 20 цм со утовар во камион и транспорт на депонија до 10км	м ³	110	215,45	23.699,45
3	Валирање на подтло	м ²	680	49,25	33.487,01
4	Набавка и вградување на дробеник за изработка на тампон д=15 цм во збиена состојба	м ³	110	615,57	67.712,70
5	Планирање и валирање на тампон	м ²	680	36,93	25.115,26
6	Бетонирање на улиците со МБ30, д=12см со дилатациони фуги на 3м (задолжително :странично шалување, употреба на вибро летва за рамнење и вибрирање,употреба на хеликоптер за пердашење,нега на бетонот и сечење на секој 3м за дилатација)	м ³	75	4.616,78	346.258,13
7	Подигање на канализациони шахти до 20см. (према детал)	бр.	4	1.538,93	6.155,70
8	Набавка и вградување на арматурна мрежа Q 188 (ф 6/15/15)	кг	2000	36,32	72.637,26
9	Изработка на банкини од двете страни со ширина 0.5 м	м ³	20	738,68	14.773,68
				Вкупна цена без ДДВ	591.378,10
				ДДВ	106.448.06
				Вкупна цена со ДДВ	697.826,16

3.ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА

*За бетонирање на улица „Стамен Манов“ крак 2 во Кочани
(л=250м со ш=3,5м и л=68 м со ш=2,5 м)

<i>Ред. број</i>	<i>Опис на работите</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Количина</i>	<i>Единечна цена без ДДВ</i>	<i>Вкупна цена без ДДВ</i>
1	Машинско сечење на бетонирана површина, д=12см	м ¹	18	153,89	2.770,07
2	Широк машински ископ д= 20 цм со утовар во камион и транспорт на депонија до 10км	м ³	210	215,45	45.244,40
3	Валирање на подтло	м ²	1370	49,25	67.466,47
4	Набавка и вградување на дробеник за изработка на тампон д=15 цм во збиена состојба	м ³	210	615,57	129.269,70
5	Планирање и валирање на тампон	м ²	1370	36,93	50.599,85
6	Бетонирање на улиците со МБ30, д=12см со дилатациони фуџи на 3м (задолжително :странично шалување, употреба на вибро летва за рамнење и вибрирање,употреба на хеликоптер за пердашење,нега на бетонот и сечење на секој 3м за дилатација)	м ³	135	4616,78	623.264,63
7	Подигање на канализациони шахти до 20см. (према детал)	бр.	6	1.538,93	9.233,55
8	Набавка и вградување на арматурна мрежа Q 188 (ф 6/15/15)	кг	3700	35,70	132.101,32
9	Изработка на банкини од двете страни со широчина 0.5 м	м ³	40	738,60	29.544,00
				Вкупна цена без ДДВ	1.089.493,98
				ДДВ	196.108,92
				Вкупна цена со ДДВ	1.285.602,90

4.ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА

*За бетонирање на улица „Стамен Манов“ крак3 во Кочани (л=510 м, ш=4,00 м)

<i>Ред. број</i>	<i>Опис на работите</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Количина</i>	<i>Единечна цена без ДДВ</i>	<i>Вкупна цена без ДДВ</i>
1	Машинско сечење на бетонирана површина, д=12см	м ¹	14	153,89	2.154,50
2	Широк машински ископ д= 20 цм со утовар во камион и транспорт на депонија до 10км	м ³	306	215,45	65.927,55
3	Валирање на подтло	м ²	2040	49,25	100.461,02
4	Набавка и вградување на дробеник за изработка на тампон со валирање д=15 цм во збиена состојба	м ³	310	615,57	190.826,70
5	Планирање и валирање на тампон	м ²	2040	36,93	75.345,77
6	Бетонирање на улиците со МБ30, д=12см со дилатациони фуги на 3м (задолжително :странично шалување, употреба на вибро летва за рамнење и вибрирање,употреба на хеликоптер за пердашење,нега на бетонот и сечење на секој 3м за дилатација)	м ³	190	4.616,78	877.187,25
7	Подигање на канализациони шахти до 20см. (према детал)	бр.	6	1.538,93	9.233,55
8	Набавка и вградување на арматурна мрежа Q 188 (ф 6/15/15)	кг	5400	36,32	196.120,60
9	Изработка на банкени од двете страни со ширина 0.5 м	м ³	65	738,68	48.014,46
				Вкупна цена без ДДВ	1.565.271,40
				ДДВ	281.748,85
				Вкупна цена со ДДВ	1.847.020,25

5. Предмер, пресметка за потпорен ѕид на ул., Славчо Стоименов” – Кочани

Ред. број	Опис на работите	Мерна единица	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ
1	Разбивање на паднати армирано-бетонски ѕидови со кљукач и пикомер со утовар и транспорт во во депонија до 10 км (пристапот е многу тежок и ќе треба да се товари во трактор)	м ³	28	1.846,71	51.707,88
2	Утовар и транспорт на земја и остаток од градежен шут во депонија до 10 км (дел од земјата ќе се враќа после бетонажата на ѕидот)	м ³	60	277,01	16.620,39
3	Ископ на земја 3 ^{та} и 4 ^{та} категорија за темели, со утовар во камион и транспорт до депонија 10 км	м ³	60	277,01	16.620,39
4	Ископ 6-та категорија, утовар и транспорт до депонија 10 км	м ³	40	584,79	23.391,66
5	Набавка, транспорт и вградување на дробеник испод темелот д= 15 цм во збиена состојба	м ³	6	615,57	3.693,42
6	Бетонирање на подлога од мршав бетон за поставување на арматура д=5см	м ²	40	215,45	8.617,98
7	Бетонирање на темел испод потпорен ѕид, МБ 30	м ³	25	4.308,99	107.724,75
8	Бетонирање на потпорен ѕид со МБ 30 во двострана оплата со подупирање и поставување на барбакани	м ³	38	5.847,92	222.220,77
9	Набавка, обработка и вградување на бетонско железо	кг	3000	34,47	103.415,76
10	Враќање на земја покрај ѕидот и валирање во слоеви	м ³	50	277,01	13.850,33
				Вкупна цена без ДДВ	567.863,33
				ДДВ	102.215,40
				Вкупна цена со ДДВ	670.078,73

Пристапот до местото за работа на потпорниот ѕид е многу отежнат

6. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА за армирано-бетонски скали кај потпорниот сид на ул., Славчо Стоименов”

<i>Ред. број</i>	<i>Опис на работите</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Количина</i>	<i>Единечна цена без ДДВ</i>	<i>Вкупна цена без ДДВ</i>
1	Машински ископ на земја б-та категорија за темелни стопи, утовар и транспорт до депонија до 10 км	м ³	1	523,23	523,23
2	Бетонирање на темелни стопи со бетон мб 30	м ³	0.5	4.185,88	2.092,94
3	Бетонирање на армирано -бетонски платна со бетон мб 30	м ³	1	5.540,13	5.540,13
4	Шалување и бетонирање на армирано-бетонски степеници со бетон мб 30	м ³	4	7.694,63	30.778,50
5	Набавка ,обработка и вградување на бетонско железо	кг	300	34,47	10.341,58
6	Враќање на земја покрај сидот и валирње во слоеви	м ³	0.5	277,01	138,50
				Вкупна цена без ДДВ	49.414,88
				ДДВ	8.894,68
				Вкупна цена со ДДВ	58.309,56

7. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА
 *За бетонирање на улица „Партизанска“ крак 1
 во Кочани(л=72м,ш=3.5м просек)

<i>Ред. број</i>	<i>Опис на работите</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Количина</i>	<i>Единечна цена без ДДВ</i>	<i>Вкупна цена без ДДВ</i>
1	Машинско сечење на бетонска површина	м ¹	15	153,89	2.308,39
2	Расчистување на вегетација покрај и во улицата(со прскање на ниската жбураста трева)	паушал		7.386,84	7.386,84
3	Испирање на бетонскиот коловоз со јак млаз	паушал		6.155,70	6.155,70
4	Бетонирање на улиците со МБ30, д=12см со дилатациони фуџи на 3м (задолжително: странично шалување, употреба на вибро летва за рамнење и вибрирање,употреба на хеликоптер за пердашење,нега на бетонот и сечење на секој 3м за дилатација). Овде бетонажата ќе биде врз постоечкиот бетон предходно премачкан со У-врска	м ³	36	4.924,56	177.284,16
5	Подигање на канализациони шахти до 20см. (према детал)	бр.	4	1.538,93	6.155,70
6	Замена на бетонските капаци со метални капаци	бр.	3	7.386,84	22.160,52
7	Набавка и вградување на арматурна мрежа Q 188 (ф 6/15/15) со преклоп	кг	900	34,47	31.024,73
	Вкупна цена без ДДВ				252.476,04
	ДДВ				45.445,69
	Вкупна цена со ДДВ				297.921,73

8. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА
 *За бетонирање на улица „Партизанска“ крак 2
 во Кочани(л=64м,ш=3.5м просек)

<i>Ред. број</i>	<i>Опис на работите</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Количина</i>	<i>Единечна цена без ДДВ</i>	<i>Вкупна цена без ДДВ</i>
1	Машинско сечење на бетонска површина	м ¹	5	153,89	769,46
2	Широк машински ископ д= 20 цм со утовар во камион и транспорт на депонија до 10км	м ³	50	215,45	10.772,48
3	Валирање на подтло	м ²	200	49,25	9.849,12
4	Набавка и вградување на дробеник за изработка на тампон д=15 цм во збиена состојба	м ³	35	615,57	21.544,95
5	Планирање и валирање на тампон	м ²	200	36,93	7.386,84
6	Бетонирање на улиците со МБ30, д=12см со дилатациони фуџи на 3м (задолжително: странично шалување, употреба на вибро летва за рамнење и вибрирање, употреба на хеликоптер за пердашење, нега на бетонот и сечење на секој 3м за дилатација). Напомена: на почетокот од оваа улица има 8м бетонирано. Испирањето е земено во предвид во ул Партизанска крак 1	м ³	32	4.616,78	147.736,80
7	Подигање на канализациони шахти до 20см. (према детал)	бр.	3	1.538,93	4.616,78
8	Набавка и вградување на арматурна мрежа Q 188 (ф 6/15/15)	кг	800	35,70	28.562,45
	Вкупна цена без ДДВ				231.238,09
	ДДВ				41.623,00
	Вкупна цена со ДДВ				272.862,09

9. ПРЕДМЕР,ПРЕСМЕТКА ЗА ПОТПОРЕН СИД ул,,Партизанска “ крак 2 -Кочани

<i>Ред. број</i>	<i>Опис на работите</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Количина</i>	<i>Единечна цена без ДДВ</i>	<i>Вкупна цена без ДДВ</i>
1	Рачен ископ на земја 3-та и 4-та категорија за лентовиден темел испод потпорниот сид	м ³	7	523,23	3.662,64
2	Рачен утовар на ископаната земја и транспорт до депонија	м ³	7	277,01	1.939,05
3	Набавка и вградување на дробеник за изработка на тампон д= 15 цм во збиена состојба	м ³	0,5	738,68	369,34
4	Бетонирање на лентовиден темел испод потпорен сид мб 30	м ³	1,8	4.247,43	7.645,38
5	Бетонирање на потпорен сид со мб 30 во двострана оплата со подупирање и поставување на барбакани	м ³	1,6	5.540,13	8.864,21
6	Набавка ,обработка и вградување на бетонско железо	кг	180	34,47	6.204,95
7	Враќање на земја покрај сидот и валирање во слоеви	м ³	1	277,01	277,01
				Вкупна цена без ДДВ	28.962,57
				ДДВ	5.213,26
				Вкупна цена со ДДВ	34.157,83

ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР без ДДВ:

1. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА за бетонирање на улица „Стамен Манов“ (крак -десно накај фабриката за вода) во Кочани(л=170м,ш=4.0м +банкини лево и десно)	783.620,61
2. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА за бетонирање на улица „Стамен Манов“ крак 1 во Кочани(л=136м,ш=4,0м)	591.378,10
3. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА *За бетонирање на улица „Стамен Манов“ крак 2 во Кочани (л=250м со ш=3,5м и л=68 м со ш=2,5 м)	1.089.493,98
4. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА *За бетонирање на улица „Стамен Манов“ крак3 во Кочани (л=510 м, ш=4,00 м)	1.565.271,40
5. Предмер,пресметка за потпорен ѕид на ул„Славчо Стоименов” –Кочани	567.863,33
6. ПРЕДМЕР,ПРЕСМЕТКА за армирано-бетонски скали кај потпорниот ѕид на ул„ Славчо Стоименов”	49.414,88
7. ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА за бетонирање на улица „Партизанска“ крак 1 Кочани(л=72м,ш=3.5м просек)	252.476,04
8.ПРЕДМЕР, ПРЕСМЕТКА за бетонирање на улица „Партизанска“ крак 2 Кочани(л=64м,ш=3.5м просек)	231.238,09
9. ПРЕДМЕР,ПРЕСМЕТКА ЗА ПОТПОРЕН СИД ул„Партизанска “ крак 2 - Кочани	28.962,57
ВКУПНА ЦЕНА БЕЗ ДДВ	5.159.719,00
ДДВ	928.749,42
ВКУПНА ЦЕНА СО ДДВ	6.088.468,42

за Изведувачот,
"Портланд-Опц" ДООЕЛ Струмица

Управител,
(Владо Димитровски)



за Нарачувачот,
Општина Кочани

Градоначалник,
(Николчо Илијев)



Составен дел на овој Договор е :
- предмер-пресметка со намалени единечни цени за 38,443 % согласно Извештај од е-аукција

Изработил: Виш соработник за спроведување на постапки за јавни набавки-Александра Миткова

Контролирал: Помошник раководител на Сектор за располагање и уредување на градежно земјиште -Влатко Димитров